




ТЕМИШВАР

2 дена / 1 ноќ / автобус



1 ден 08.03.2019 (петок) Штип / Скопје - Темišвар

Поаѓање во 20.00 часот од Штип, паркингот пред Новата Пошта, во 21.30 часот од Скопје, паркингот пред хотел Вип. Ноќно возење со попатни паузи за одмор и царински формалности.

2 ден 09.03.2019 (сабота) Темišвар

Пристигнување во Темišвар, градот кој го нарекуваат „Мала Виена“ токму заради тоа што долго време бил под Хабзбуршка власт и целата архитектура и амбиентот потсетуваат на стариот дел на Виена. Во поновата историја пак градот е познат и по тоа што токму тука на 16. декември 1989 година започнале протестите кои и претходеле на Револуцијата, а подоцна и на падот на режимот на комунистичкиот диктатор Николае Чаушеску. Организиран разглед на градот: Плошадот на Победата каде се наоѓаат Операта и Националниот Театар, Соборната Романска црква на Банатската Митрополија, Споменикот на волчицата која ги дои Ромул и Рем-подарок од градот Рим. Посета на Плошадот на единството каде се наоѓаат Римокатоличката катедрална црква, Барокната Палата, како и Српската православна Соборна Црква во која се наоѓа вреден иконостас. Сместување во хотел. Слободно време. Вечерта можност за **факултативна вечера во ресторан со музика. Ноќевање.**

3 ден 10.03.2019 (недела) Темišвар

Појадок. Слободно претпладне во Темišвар. Напуштање на градот и поаѓање кон Македонија со попатни паузи и одмори. Пристигнување во Скопје /Штип во вечерните часови.

цена: 4.790,00 денари

Во цената на аранжманот е вклучено:

- превоз со туристички автобус
- појадок во режија на агенцијата првиот ден
- 1 ноќевања со појадок во хотел 3* во Темišвар
- разглед на Темišвар со локален водич
- организација и водство на аранжманот со лиценциран придружник

Во цената на аранжманот не е вклучено:

- патничко осигурување-100 денари (задолжително)
- вечера со музика – 20 евра (минимум 25 лица за реализација, пријавување и уплата во агенција)
- влезници за културно-историски споменици

Општи напомени :

- ТА Феријал Кашиков го задржува правото во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање.
- Организаторот го задржува правото на промена на редоследот на активностите во програмата
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.
- Во случај на доцнење на автобусот поради временските услови, вонредни услови во сообраќајот, прекумерни задржувања на границите, расипување на истите или слично, организаторот на патувањето нема одговорност за евентуалните настанати задоцнувања.
- Пасошот треба да важи минимум 3 месеци пред истек на неговата валидност од планираниот датум на враќање.

Рок на пријавување до 20.02.2019

За реализација на аранжманот се потребени е минимум од 45 патници за автобус!

Важат општите услови за патување на Т.А. Феријал Кашиков и СКТМ